

Финансиски извештаи
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2012
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	
1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	3
2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	6
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА	10
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	12
5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	14

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За периодот од 1 јануари 2012 до 31 декември 2012 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		48.682.580	14.741.274
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	40.435.447	12.446.787
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		40.692.521	13.461.061
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		0	0
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		257.074	1.014.274
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		8.239.530	2.294.487
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	10	7.850.434	2.188.318
4. Позитивни курсни разлики	217	11	389.097	106.169
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		0	0
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		0	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223		0	0
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	0
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		7.603	0
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		65.560.970	22.435.713
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	110.087	0
1. Бруто исплатени штети	228		110.087	0
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0

4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232		0	0
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соос.	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	6	32.157.078	10.546.471
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		32.157.078	10.546.471
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		32.157.078	10.546.471
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		0	0
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		78.489	666.621
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		78.489	666.621
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		32.205.925	10.772.789
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252	7	24.484.405	8.217.119
1.1 Провизија	253		24.484.405	8.217.119
1.2 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		7.721.520	2.555.670
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		48.145	985
2.2 Трошоци за вработените	258	8	3.889.531	783.651
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		0	0
2.4 Останати административни трошоци	260	9	3.783.844	1.771.034
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		517.237	446.292
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	0
2. Трошоци за камати	263	10	8.373	0

3. Негативни курсни разлики	264	11	508.864	446.292
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		0	0
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за прод.	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		0	0
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		45.752	3.540
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273		45.752	3.540
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		401.959	0
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		44.444	0
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		0	0
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		16.878.391	7.694.439
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	12	102.837	45.814
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		0	0
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		16.981.228	7.740.253

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на раководството на друштвото на 29 Март 2013

Александра Шкемби

Ана Шутева

Член на УО

Член на УО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2012

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	14	535.050	0
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		535.050	0
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		219.602.607	211.973.845
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		0	0
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		0	0
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		0	0
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		0	0
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		0	0
2.3 Останати материјални средства	012		0	0
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		219.602.607	211.973.845
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	16	26.185.107	0
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		988.685	0
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		25.196.422	0
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		0	0
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0

3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		0	0
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	15	193.417.500	211.973.845
4.1 Дадени депозити	036		193.417.500	211.973.845
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		0	0
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		0	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		0	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		0	0
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		0	0
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		0	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		7.744.145	2.528.369
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	17	5.010.386	1.584.867
1. Побарувања од осигуреници	056		5.010.386	1.584.867
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	18	2.733.759	943.502
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	43.314
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		2.720.378	900.188
3. Останати побарувања	066		13.381	0
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		11.432.010	11.049.684

I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	13	20.228	31.027
1. Опрема	070		20.228	31.027
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	19	11.411.782	11.018.657
1. Парични средства во банка	073		11.409.309	7.591.252
2. Парични средства во благајна	074		2.473	46.926
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	3.380.479
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		0	0
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		0	0
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	0
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		239.313.812	225.551.898
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	20	190.984.919	207.966.147
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215.706.400	215.706.400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215.706.400	215.706.400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		7.740.253	0
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		0	0
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		16.981.228	7.740.253
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	21	43.974.897	11.560.745
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1.271.348	1.014.274
II. Бруто математичка резерва	108		42.703.549	10.546.471
III. Бруто резерви за штети	109		0	0
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0

Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		0	0
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		0	0
1. Резерви за вработени	115		0	0
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		24.293	45.814
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		24.293	45.814
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		4.329.703	5.979.192
И. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		0	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		0	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	22	4.329.703	5.979.192
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		1.149.757	263.833
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133		3.179.946	5.715.359
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		239.313.812	225.551.898
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137			

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За периодот од 31 декември 2012 до 31 декември 2012 година

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215.706.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.706.400
Промена во сметководствените политики	II1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	II2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215.706.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.706.400
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	(7.740.253)
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	(7.740.253)
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215.706.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	207.966.147
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215.706.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	207.966.147
Промена во сметководствените политики	VII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215.706.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	207.966.147
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.981.228)	(16.981.228)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.981.228)	(16.981.228)
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0							0				0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0							0				0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0							0				0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0							0				0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	7.740.253	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0							0				0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0							0				0
Исплата на дивиденда	IX3	0							0				0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0							0		(7.740.253)	7.740.253	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215.706.400	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.740.253)	(16.981.228)	190.984.919

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За периодот од 31 декември 2012 до 31 декември 2012 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	36.686.882	11.876.342
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	36.576.182	11.876.342
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	110.700	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	36.043.695	5.185.161
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	110.087	0
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	0	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	3.534.022	783.651
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	22.238.050	0
6. Платени камати	312	8.373	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	150.742	0
8. Останати одливи од редовни активности	314	10.002.421	4.401.510
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	643.187	6.691.181
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	30.987.434	217.109.338
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	0	215.706.399
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	26.185.107	0
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	0	0
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	4.802.327	1.402.939
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	20.099.072	212.441.590
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	0	0
2. Одливи по основ на материјални средства	328	0	0
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0

4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	0	0
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	18.556.345	212.441.590
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	0	0
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	1.542.727	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	10.888.362	4.667.748
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	0	0
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338		0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	0	0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	0	0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	0	0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	0	0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	67.674.316	228.985.680
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	56.142.767	217.626.751
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	11.531.549	11.358.929
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	0	0
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	0	0
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-119.767	-340.272
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	11.411.782	11.018.657

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Седиштето на Друштвото е на бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2012 Друштвото има 5 вработени.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009 и 164/2010 и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011 и 64/2011.

2.2. Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.1.1. Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

2.1.2. Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.1.3. Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Печалбите и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалниот курс важечки на 31 декември 2012 година е како што следи:

	31.дек.12	31.дек.11
1 ЕУР	61,500	61,505

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Приходи по основ на премии за осигурување

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија за реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и рабати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ да договорена премија со реосигурвачот, без одземање на попустите и рабатите.

Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за осигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – про-рата темпорис методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето - про-рата темпорис методата.

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Обично тоа ја претставува вредноста на полисата наведена во договорот за осигурување. При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од претостапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2. Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатен штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја претставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено, Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3. Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

3.4. Расходи

Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Расходи од закупници направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5. Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија.

3.6. Данок на добивка

Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија данокот на добивка се состои од две компоненти:

- Данок на распределени дивиденди - односно даночна основа е платената дивиденда
- Данок на непризнаени расходи - односно даночна основа за пресметка на данокот претставува износот на непризнаени расходи утврдени во “Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување”, намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на непризнаени расходи во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за непризнаени расходи за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка за данок на непризнаени расходи за тековна година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија (“МСС 37”).

3.7. Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски бенефити во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и работи;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за монтирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

Оние оперативни трошоци кои не претставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволиниска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депривирање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација на недвижностите и опремата се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депривирање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.8. Нематеријални средства

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои

неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права).

Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендните, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба.

Резидуалната вредност на сите нематеријални средствата е нула денари.

Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства.

Процентната годишна стапки на амортизација на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства	25%
------------------------	-----

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

Отуѓување

Нематеријалното средство се депривира при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9. Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10. Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи-за-продажба.

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевањево расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити .

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во резервата за објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

3.11. Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Кредити и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За гудвилот, и нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно на најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на

известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тестирани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.12. Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

3.13. Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резерваците за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резерваците за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Цхаин-Леддер методата

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоенето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како 0.5% од збирот на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети, резервите за настанати и непријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депривирање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.14. Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

3.15. Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
- Каматна стапка: 4%
- Таблици на веројатност: Македонски таблици на смртност 2008, Државен завод за статистика

Резервата на пресекот на периодот е пресметана преку линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот на периодот.

3.16. Тест на адекватност на обврските

Друштвото на крајот на секој период на известување оценува дали вкупните признаени обврски по осигурување се соодветни, користејќи тековни проценки за идните парични текови кои произлегуваат од договорите за осигурување. Доколку оценката прикаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување се неадекватни во однос на проценетите идни парични текови, вкупниот недостаток се евидентира во добивката или загубата за периодот.

3.17. Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нетно од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

4. СМЕТКВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (ИБНР) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува пооделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од оценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по пооделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Цхаин леддер) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Во текот на 2011 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

4.2 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА

	<u>2012</u>	<u>За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година</u>
Бруто полисирани премии	40.692.521	13.461.061
Промена во преносна премија	<u>(257.074)</u>	<u>(1.014.274)</u>
Заработена премија	<u>40.435.447</u>	<u>12.446.787</u>

<u>Година што завршува на 31 декември 2012</u>	<u>Бруто полисирана премија</u>	<u>Промени во преносната премија</u>	<u>Заработена премија</u>
Живот	38.982.045	-	38.982.045
Здравствено осигурување при патување	3.864	-	3.864
Незгода	<u>1.706.612</u>	<u>(257.074)</u>	<u>1.449.538</u>
Вкупно	<u>40.692.521</u>	<u>(257.074)</u>	<u>40.435.447</u>

<u>За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година</u>	<u>Бруто полисирана премија</u>	<u>Промени во преносната премија</u>	<u>Нето приходи од реосигурување</u>
Живот	12.238.491	-	12.238.491
Здравствено осигурување при патување	652.167	(557.691)	94.476
Незгода	<u>570.403</u>	<u>(456.583)</u>	<u>113.820</u>
Вкупно	<u>13.461.061</u>	<u>(1.014.274)</u>	<u>12.446.787</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	<u>2012</u>	<u>За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011</u>
Бруто исплатени штети	110.087	-
Промени во математичка резерва	<u>32.157.078</u>	<u>10.546.471</u>
	<u>32.267.165</u>	<u>10.546.471</u>

7. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	2012	За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година
Бруто провизии за агенти	24.484.405	8.217.119
	<u>24.484.405</u>	<u>8.217.119</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2012	За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година
Нето плати за постојано вработени	2.595.819	533.984
Даноци и придонеси од плати	1.293.712	249.667
	<u>3.889.531</u>	<u>783.651</u>

9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	2012	За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	6.490	177.807
Патни трошоци	62.079	21.125
Трошоци за ревизија	174.789	116.229
Трошоци за кирија	1.450.296	450.681
Трошоци за репрезентација и маркетинг	466.012	162.791
Канцелариски материјали	627.320	527.466
Трошоци за весници и списанија	118.286	-
Трошоци за комунални услуги	156.431	-
Трошоци за банкарски услуги	225.810	263.962
Трошоци за медицински прегледи	45.752	3.540
Одржување	-	3.275
Останати трошоци	450.579	44.158
	<u>3.783.844</u>	<u>1.771.034</u>

10. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	<u>2012</u>	<u>За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година</u>
Приходи од камати	7.850.434	2.188.318
Расходи од камати	<u>(8.373)</u>	<u>-</u>
	<u>7.842.061</u>	<u>2.188.318</u>

11. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	<u>2012</u>	<u>За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година</u>
Позитивни курсни разлики	389.097	106.169
Негативни курсни разлики	<u>(508.864)</u>	<u>(446.292)</u>
	<u>(119.767)</u>	<u>(340.123)</u>

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2012</u>	<u>За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година</u>
Добивка пред оданочување	(16.878.391)	(7.694.439)
Данок на добивка по стапка од 10%	-	-
Данок на (приходи)/трошоци кои не се оданочуваат/признаваат за даночни цели	<u>102.837</u>	<u>45.814</u>
Данок на добивка по ефективна стапка од 0.6%	<u>102.837</u>	<u>45.814</u>

13. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Опрема</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2012	32.012	32.012
Состојба на 31 декември, 2012	32.012	32.012
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2012	985	985
Трошок за годината	10.799	10.799
Состојба на 31 декември, 2012	11.784	11.784
Нето сметководствена вредност на 31 Декември, 2012	20.228	20.228
Набавна вредност		
Состојба на 18 октомври, 2011	-	-
Зголемување	32.012	32.012
Состојба на 31 Декември, 2011	32.012	32.012
Акумулирана амортизација		
Состојба на 18 октомври, 2011	-	-
Трошок за годината	985	985
Состојба на 31 Декември, 2011	985	985
Нето сметководствена вредност на 31 Декември, 2011	31.027	31.027

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Опрема</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2012	-	-
Зголемување	572.396	572.396
Состојба на 31 декември, 2012	572.396	572.396
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2012	-	-
Трошок за годината	37.346	37.346
Состојба на 31 декември, 2012	37.346	37.346
Нето сметководствена вредност на Состојба 31 декември, 2012	535.050	535.050
Состојба 31 декември, 2011	-	-

15. ДЕПОЗИТИ, ЗАЕМИ И ОСТАНАТИ ПЛАСМАНИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Депозити во странска валута	193.417.500	211.973.845
	<u>193.417.500</u>	<u>211.973.845</u>

Дадените депозити претставуваат долгорочни депозити во домашни банки во странска валута, кои доспеваат над 12 месеци.

16. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

Вложувањата на Друштвото претставуваат обврзници за денационализација (осма, деветта, десетта и единаесетта емисија) издадени од Република Македонија со рок на достасување над 5 години и државни записи со рок на достасување до една година.

17. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања за премии за осигурување	5.412.345	1.584.867
Исправка на вредноста	(401.959)	-
	<u>5.010.386</u>	<u>1.584.867</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
На 1 Јануари	-	-
Трошок за годината	401.959	-
На 31 Декември	<u>401.959</u>	<u>-</u>

18. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања по основ на камати	2.720.378	900.188
Останати побарувања	13.381	43.314
	<u>2.733.759</u>	<u>943.502</u>

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Сметки во банки:		
- во денари	7.386.518	7.238.318
- во странска валута	4.022.791	3.733.413
Пари во благајна:		
- во денари	<u>2.473</u>	<u>46.926</u>
	<u>11.411.782</u>	<u>11.018.657</u>

20. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2012 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

21. ПРЕНΟΣНА ПРЕМИЈА И МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Преносна премија	1.271.348	1.014.274
Математичка резерва	<u>42.703.549</u>	<u>10.546.471</u>
	<u>43.974.897</u>	<u>11.560.745</u>
<i>Движење на резервирањата за пренесената премија</i>		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
На 1 Јануари	-	-
Преносна премија	257.074	1.014.274
Математичка резерва	32.157.078	10.546.471
На 31 Декември	<u>32.414.152</u>	<u>11.560.745</u>
<i>Преносна премија по класи на осигурување</i>		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Здравствено осигурување при патување	-	557.691
Незгода	<u>1.271.348</u>	<u>456.583</u>
	<u>1.271.348</u>	<u>1.014.274</u>
<i>Математичка резерва по класи</i>		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Живот	<u>42.703.549</u>	<u>10.546.471</u>
	<u>42.703.549</u>	<u>10.546.471</u>

22. ОБВРСКИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	933.591	311.162
Обврски за провизија	2.246.355	5.404.197
Обврски за примени аванси	<u>1.149.757</u>	<u>263.833</u>
	<u>4.329.703</u>	<u>5.979.192</u>

23. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премините, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2012 година не изврши реосигурување бидејќи капиталот на истото е доволен за покривање на сите преземени ризици.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 10 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 15 до 55 години

2. ФУТУРА

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот само во случај на доживување со учество во добивка
- ✓ Период на осигурување од 5 до 18 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 0 до 13 години
- ✓ Договарач на осигурувањето може да биде: родител, старател, поблиското или пошироко семејство, кум, пријател, како и сите останати заинтересирани лица.

24. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2012 година, Друштвото има депозити во 3 банки.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември:

	<u>31 Декември 2012</u>	<u>31 Декември 2011</u>
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	(988.685)	-
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	(25.196.422)	-
Пари и парични еквиваленти	<u>(11.411.782)</u>	<u>(11.018.657)</u>
Нето долгови	-	-
Главнина	<u>190.984.919</u>	<u>207.966.147</u>
	<u>0%</u>	<u>0%</u>

25. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**25.1 Категории на финансиски инструменти**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Финансиски средства		
Пласмани во банки	193.417.500	211.973.845
Побарувања за премии	5.010.386	1.584.867
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	988.685	-
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	25.196.422	-
Други побарувања	2.733.759	943.502
Парични средства	11.411.782	11.018.657
	<u>238.758.534</u>	<u>225.520.871</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	4.329.703	5.979.192
	<u>4.329.703</u>	<u>5.979.192</u>

25.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

Кредитен ризик*Изложеност на кредитен ризик*

Неотпишаната вредност на финансиските средства претставува максимална кредитна изложеност. Максимална кредитна изложеност од кредитен ризик на 31 декември е како што следи:

	31 Декември 2012		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	4.359.976	-	4.359.976
Доспеани, но не оштетени побарувања	-	-	-
Доспеани и оштетени побарувања	1.052.369	(401.959)	650.410
	<u>5.412.345</u>	<u>(401.959)</u>	<u>5.010.386</u>
	31 декември 2011		
	Бруто изложеност	2011 година	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	1.574.012	-	1.574.012
Доспеани, но не оштетени побарувања	10.855	-	10.855
Доспеани и оштетени побарувања	-	-	-
	<u>1.584.867</u>	<u>-</u>	<u>1.584.867</u>

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Македонија.

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

<i>Во денари</i>	Бруто 2012	Исправка 2012	Бруто 2011	Исправка 2011
Недостасани	4.359.977	-	1,574,012	-
<i>Достасаните се состојат од:</i>				
од 31 до 60 дена	163.744	24.526	10,855	-
од 61 до 120 дена	381.295	118.202	-	-
од 121 до 270 дена	504.869	257.484	-	-
од 271 до 365 дена	2.460	1.747	-	-
над 365 дена и тужени побарувања	-	-	-	-
	<u>5.412.345</u>	<u>401.959</u>	<u>1,584,867</u>	<u>-</u>

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финасиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

Во денари	До 1 месец	Од 1 мес. до 3 месеци	Од 3 мес. до 1 година	Од 1 год. до 5 год.	Над 5 години	ВКУПНО
Тековна година 2012						
Средства						
Финансиски вложувања	-	-	140,901,185	53,505,000	25,196,422	219,602,607
Побарувања од непосредни работи на осигурување	3,958,017	354,392	697,977	-	-	5,010,386
Останати побарувања	2,733,759	-	-	-	-	2,733,759
Парични средства и останати парични еквиваленти	11,411,782	-	-	-	-	11,411,782
	18,103,558	354,392	141,599,162	53,505,000	25,196,422	238,758,534
Обврски						
Останати обврски	4,329,703	-	-	-	-	4,329,703
	4,329,703	-	-	-	-	4,329,703
Рочна неусогласеност	13,773,855	354,392	141,599,162	53,505,000	25,196,422	234,428,831

Во денари	До 1 месец	Од 1 мес. до 3 месеци	Од 3 мес. до 1 година	Од 1 год. до 5 год.	Над 5 години	ВКУПНО
Претходна година 2011						
Средства						
Финансиски вложувања	-	-	109,260,495	102,713,350	-	211,973,845
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	1,584,867	-	-	-	1,584,867
Останати побарувања	943,502	-	-	-	-	943,502
Парични средства и останати парични еквиваленти	11,018,657	-	-	-	-	11,018,657
	11,962,159	1,584,867	109,260,495	102,713,350	-	225,520,871
Обврски						
Останати обврски	5,979,192	-	-	-	-	5,979,192
	5,979,192	-	-	-	-	5,979,192
Рочна неусогласеност	5,982,967	1,584,867	109,260,495	102,713,350	-	219,541,679

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од финансискитр вложувања кои се деноминирани во странска валута.

Во денари	МКД	ЕВРА	ВКУПНО
Тековна година 2012			
Средства			
Финансиски вложувања	988,685	218,613,922	219,602,607
Побарувања од непосредни работи на осигурување	5,010,386	-	5,010,386
Останати побарувања	2,720,378	13,381	2,733,759
Парични средства и останати парични еквиваленти	7,388,991	4,022,791	11,411,782
	16,108,440	222,650,094	238,758,534
Обврски			
Останати обврски	4,329,703	-	4,329,703
	4,329,703	-	4,329,703
Нето позиција	11,778,737	222,650,094	234,428,831

Во денари	МКД	ЕВРА	ВКУПНО
Претходна година 2011			
Средства			
Финансиски вложувања	-	211,973,845	211,973,845
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	1,584,867	1,584,867
Останати побарувања	943,502	-	943,502
Парични средства и останати парични еквиваленти	7,285,244	3,733,413	11,018,657
	8,228,746	217,292,125	225,520,871
Обврски			
Останати обврски	5,979,192	-	5,979,192
	5,979,192	-	5,979,192
Нето позиција	2,249,554	217,292,125	219,541,679

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 10% <u>2012</u>	Намалување од 10% <u>2012</u>	Зголемување од 10% <u>2011</u>	Намалување од 10% <u>2011</u>
Добивка/Загуба за годината	<u>22.265.009</u>	<u>22.265.009</u>	<u>21.729.213</u>	<u>21.729.213</u>

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања од непосредни работи на осигурување	5.010.386	1.584.867
Останати побарувања	2.733.759	943.502
Парични средства	<u>2.473</u>	<u>46.926</u>
	7.746.618	2.575.295
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	193.417.500	211.973.845
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	988.685	-
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	25.196.422	-
Парични средства	<u>11.409.309</u>	<u>10.971.731</u>
	<u>231.011.916</u>	<u>222.945.576</u>
	<u>238.758.534</u>	<u>225.520.871</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Останати обврски	<u>4.329.703</u>	<u>5.979.192</u>
	<u>4.329.703</u>	<u>5.979.192</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година би била повисока, односно пониска, за 4.865.377 денари (2011: 1.798.109 денари).

Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2012 година:

Во денари	31 Декември 2012		31 Декември 2011	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководстве на вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Финансиски вложувања	219.602.607	219.602.607	211.973.845	211.973.845
Побарувања од непосредни работи на осигурување	5.010.386	5.010.386	1.584.867	1.584.867
Останати побарувања	2.733.759	2.733.759	943.502	943.502
Парични средства и останати парични еквиваленти	11.411.782	11.411.782	11.018.657	11.018.657
	<u>238.758.534</u>	<u>238.758.534</u>	<u>225.520.871</u>	<u>225.520.871</u>
Финансиски обврски				
Останати обврски	4.329.703	4.329.703	5.979.152	5.979.152
	<u>4.329.703</u>	<u>4.329.703</u>	<u>5.979.152</u>	<u>5.979.152</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

Во денари	2012	За периодот од 18 октомври до 31 декември 2011 година
Краткорочни користи за вработените	3.889.531	544.094
	<u>3.889.531</u>	<u>544.094</u>

Во текот на периодот Друштвото немаше трансакции со поврзаните страни.

27. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2012 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По денот на составување на билансот не се случиле настани од материјално значаење, а кои треба да се прикажат во финансиски извештаи.